

1.	Наслов на наставниот предмет	СУДСКО ПРАВО		
2.	Код			
3.	Студиска програма	ПРАВНИ СТУДИИ, МАСТЕР СТУДИИ ПО КАЗНЕНО ПРАВО		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, Институт за казнено право		
5.	Степен (прв, втор, трет)	Втор		
6.	Академска година/семестар	Четврта/втори	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник	Бобан Мисоски, доктор, вонреден професор Дивна Илиќ Димоски, доктор, доцент		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):			
	Со изучување на предметот студентите ќе се стекнат со знаења за домашната правосудна структура, како и компаративните модели и стандардите за правосудството. ВоЕдно ќе стекнат знаења за организацијата на судството, статусот, изборот и надлежностите на судиите, нивната обука, напредување, специјализација, како и за местото и улогата на останатите правосудни органи.			
11.	Содржина на предметната програма:			
	Судското право е научна дисциплина која се фокусира на институционалната страна на правдата, поточно на правосудството. Во рамките на овој предмет се изучува пред сè домашната правосудна структура, но се претставени и компаративните модели и стандардите за правосудството. Така, се изучува организацијата на судството, статусот, изборот и надлежностите на судиите, нивната обука, напредување, специјализација, потоа улогата на јавното обвинителство во правосудниот систем, неговата поставеност во системот, изборот и именувањето, обуката, надлежностите итн. Иако централна точка и основен предмет на проучување е судството, овој предмет ги проучува и т.н. правосудни органи, служби и функции во најширока смисла, па се изучуваат и определени аспекти на правосудната администрација, на адвокатурата, нотаријатот, народното и јавното правобранителство итн.			
12.	Методи на учење:	Материјата е поделена во 12 тематски единици по 5 часа. За секоја тема на студентите однапред ќе им биде посочена соодветна литература за подготовка на часот и нивно активно вклучување во интерактивна настава. Наставата ќе се одвива преку предавања и вежби, подготовка на презентации и проектни задачи за одделните типови на криминалитет и слични проекти, посета на соодветни институции или посета на гости предавачи од соодветни институции зависно од темата на часот, учество на семинари и сл.		
13.	Вкупен расположлив фонд на време	200		
14.	Распределба на расположливото време	15 недели (5 часа неделно)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	75
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	25
		16.2	Самостојни задачи	

		16.3	Домашно учење	100
17.	Начин на оценување			
17.1	Тестови/завршен испит			70 бода
17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)			20 бода
17.3	Активност и учество			10 бода
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 51 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени најмалку 40 бода од тест и Освоени најмалку 11 бода од проектна задача (кумулятивно).		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуација и самоевалуација		
22.	Литература			
22.1	Задолжителна литература			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Судско право, Акад. проф. д-р Владо Камбовски, Скопје, 2010. 2. Решавање на споровите во меѓународното право, Колиер Џон и Воган Лоу, Просветно дело, АД Скопје, 2009 			
22.2	Дополнителна литература			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Судски менаџмент, проф. д-р Љупчо Арнаудовски, 2011 г. 2. Закон за судови 3. Закон за јавно обвинителство 4. Закон за јавно правобранителство 5. Закон за адвокатура 6. Закон за судски совет на РМ 7. Закон за советот на ЈО на РМ 8. Закон за Академија за обука на судии и јавни обвинители 9. Закон за судскиот буџет 10. Закон за судска служба 11. Закон за нотаријатот 12. Судски деловник. 			